


ONLINE КУЛТУРА

Датум: 31.08.2016, 13:06

 Ми се допаѓа 48

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНАТА ЕЛПИДА ХАЦИ-ВАСИЛЕВА ИЗЛОЖУВА ВО „ОСТЕН“

УМЕТНИЧКИТЕ ДЕЛА ОД СВИНСКИ ЖЕЛУДНИЦИ КОНЕЧНО ВО СКОПЈЕ



Изгледа скапо и атрактивно и многу дами би сакале да ја носат нејзината дамска чантичка на коктели за избрани гости. Но, што ако истата чантичка е изработена од четири тестиси на овен? Дали списокот со дами ќе се намали? Можеби, но ќе се зголеми списокот со светски галерии што ќе посакаат да ги изложат нејзините уметнички дела. Таа се вика Елпида Хаџи-Василева, а скопската галерија „Остен“ е една од галериите што утревечер ќе биде домаќин на нејзината самостојна изложба „Вродена убавина 3“. Изложбата ќе биде отворена во 20.20 часот, а ќе трае до 20 септември.

Хаџи-Василева ќе се претстави со пет инсталации од своите дела - мембрани од свински желудници на црни основи 20 x 20 см на панели со различни димензии. Истовремено ќе бидат промовирани двете графички мапи: „Вродена убавина 3“ и „Просторни инсталации“ од уметницата, со кои таа се вклучува во проектот „70 графички мапи за 70 години Остен“.

„Што с` можете да направите со четири тестиси од овен“

„Неверојатно е што с` можете да направите со четири тестиси од овен“, пишува Марк Петерсон за „Нотингхемпост“ за нејзината изложба „Создавајќи убавина“, која с` уште е отворена во галерија во Нотингем. Органска архитектура, жива, ребреста. И навистина, потсетувањето на месо и крв е исто така промислено - иако, во овој случај, месото упатува на сличности меѓу човечките суштества и животните (крави, свињи и овци).

- Влегувате на изложбата исто како да влегувате во црква. Веднаш се наоѓате себе си во некој вид коридор или тунел, направен од слоеви прозрочен материјал, кој се спушта од таванот. На крајот, тунелот се отвора во одаја каде што специфичен јајцевиден објект се спушта од стотици јажиња од коноп. Дали е ова гнездото на матицата? Крајот на патувањето? Ако глетката беше црна, направена од гума, а не во млечно бела боја, целата сцена ќе потсеќаше на некоја од оние кошмарни, клаустрофобични сетови на уметникот Х.Р. Гајер, дизајнирани за филмот „Осми патник“ - пишува Петерсон.

Пред десетина дена интервју со Хаџи-Василева објави и Си-ен-ен, под наслов „Убавина на зачувувањето? Оваа уметница создава дела од органи и од свинско сало“.

- Позната по своите длабоки инсталации, македонската уметница изработува скулптури, инсталации, видео и фотографија и архитектонски интервенции, од ефемерни и благородни материјали до сесема чудни - пренесува Си-ен-ен.

Ватикан ја избра токму неа

На прашањето што ја натерало да работи со материјали што сите ги сметаат за отпад, Хаџи-Василева одговара:

- Се заинтересирав за отпадот како за нешто што може да се сочува. Се загледував во материјали што немаат вредност и се запрашував: „Како да се сочува и да се претвори во нешто повредно?“ - објаснува таа.

Елпида Хаџи-Василева е родена во Кавадарци, живее во Англија и веќе 15 години не изработила дело што оставила некогo рамнодушен. Во 2013 година ја претставуваше Македонија на светското Биенале за ликовна уметност во Венеција, а лани беше една од тројцата автори што Ватикан ги избра да го претставуваат на светскиот ликовен собир.

Историчарката на уметноста Ана Франговска за изложбата во „Остен“ пишува:


- Визуелната сензација на нејзиниот концепт лежи во мултипликативноста, монохроматската миметичност на претставата, која се менува од квадрат во квадрат, истакнувајќи ја текстурата како доминантен елемент и истовремено креирајќи ритмички привидна динамичност. Секоја единица/квадрат има различна, своја, поинакво поетичност, печат, егзистенција, пулсација.

Хаџи-Василева дипломирала при Школата за уметност во Глазгов во 1996 година и добила мастер диплома на отсекот скулпторство при Кралскиот колеџ во Лондон во 1998 година. По дипломирањето учествувала во многу интернационални изложби. Живее во Лондон.

Весна И. Илиевска

#

НАЈНОВИ ВЕСТИ



→ Определен 30-дневен притвор за лицето што постави експлозивна направа во Собрание



→ Прв пат финале во ЛШ ќе се игра на „покриен“ стадион, се стравува од дронови



→ Беса не сака компромиси, СДСМ вели дека до понеделник ќе преговара




→ Астрофизичарот Стивен Хокинг прв, тројца Хрвати на листата на 30 најинтелигентни луѓе на светот



→ Концерт на кулните „Лачни Франз“ на платото пред МОБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

facebook



НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

→ Бугарите му се настрвија на Путин поради писменоста од македонската земја

→ Болни амбиции и државно раскрчмување

→ Загадување послонно од судбината

→ Фашистички калифат

→ Пентагон не знае каде е оружјето вредно милијарда долари за ирачката армија